



## ОГЛАС БР.03/2019 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
<b>НЕДВИЖНИ СТВАРИ</b>				
	1	2	3	4
1	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/3 Втора електронска јавна аукција	Производна хала 1591 м2, 864 м2, К.П.1125/1, И.Л.65867, КО Маџари, Скопје	48.118.677,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје, Маџари ул. Перо Наков бб, на 14.03.2019 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
2	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/6 Прва електронска јавна аукција	Земјоделско земјиште 6306 м2, класа 6, катастарска култура нива, К.П.266, И.Л.350, МВ Модул, Сарај КО Долно Свиларе	1.135.080,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Сарај, Долно Свиларе Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
3	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/5 Прва електронска јавна аукција	Земјоделско земјиште 960.18 м2, класа 5, катастарска култура 33, К.П.497, И.Л. 351, МВ Веле поле, Сарај, КО Долно Свиларе	182.434,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Сарај, Долно Свиларе Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
		Земјоделско земјиште 3430.17 м2, класа 5, катастарска култура 33, К.П.690, И.Л.351, МВ Равне, Сарај, КО Долно Свиларе	651.732,00	
		Земјоделско земјиште 5565.65 м2, класа 4, катастарска култура 33, К.П. 690, И.Л.351, МВ Равне, Сарај, КО Долно Свиларе	1.113.130,00	
		Земјоделско земјиште 1460.98 м2, класа 3, катастарска култура нива, К.П.3499, И.Л.351, МВ Долно поле, Сарај КО Долно Свиларе	306.806,00	
		Земјоделско земјиште,974.61 м2, класа 5, катастарска култура 5, КП 2806,ИЛ 351, МВ Пазарски пат,Сарај КО Долно Свиларе	185.176,00	
		Земјоделско земјиште 2368.26 м2, класа 5, катастарска култура 33, К.П. 684, И.Л.351, МВ Равне, Сарај КО Долно Свиларе	449.969,00	
		Земјоделско земјиште 759.9 м2, класаб, катастарска култура 33, КП 684,ИЛ 351, МВ Равне,Сарај КО Долно Свиларе	135.702,00	
<b>ДВИЖНИ СТВАРИ</b>				
4	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/39-5 Четврта електронска јавна аукција	ТМВ FAP 1314, PP-731-BP, 1982 година Теглач со седло, MAN, PP-5039-AB, 2000 година	282.900,00 1.500.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп с.Мажучиште, на14.03.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
5	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/37-5 Четврта електронска јавна аукција	ТМВ FORD TRANZIT TOURNEO, PP-0058-AD, 2006 година	196.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп с.Мажучиште, на14.03.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
		Автобус комбе, PEUGEOT BOXER, PP-3548-AC, 2000 година	150.000,00	
		ТМВ MAN, DFK, PP-2486-AD, 1985 година	360.000,00	
		ТМВ FAP 1314, PP-879-CJ, 1987 година	140.000,00	
		ТМВ IVECO, PP-1649-AD, 2001 година	300.000,00	
		ТМВ MAN, PP-3846-AC, 2002 година	480.000,00	
		Приклучно JAMBO-JAMBO, PP-2598-AC, 1986 година Приклучно GORICA, PP-8593-AB, 1975 година	136.000,00 160.000,00	
6	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-27/13-3 Втора електронска јавна аукција	ПМВ AUDI 80, МОДЕЛ 90, PP-0498-AB, 1986 година ПМВ КОМБЕ MERCEDES BENZ 601 DKV, PP-6846-AC, 1982 година	70.000,00 100.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп с.Мажучиште, на 14.03.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
7	Регионална дирекција Прилеп бр.2619-13/2-5 Петта електронска јавна аукција	ТМВ MAN FURGON, VE-128-CB, 2004 година	498.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
8	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/2-25/2-6 Шеста електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES E 200CDI, VE-770-CC, 2000 година	83.300,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
9	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/27-4 Четврта електронска јавна аукција	ТМВ MERCEDES BENZ 2224 Кесон, возило за специјални намени, NE-1363-AB, 1982 година	550.253,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
10	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/28-4 Четврта електронска јавна аукција	ПМВ KIA PREGIO, KA-2809-AB, 1999 година, (хаварисано)	101.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
11	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/7 Прва електронска јавна аукција	Готехничка дупчалка MUSTANG 4N3, фаб. бр.8993067013, SK-7920-AL, 2011 година	6.703.500,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје ул.Димче Мирчев бр.4, на 14.03.2019 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
12	Регионална дирекција Скопје бр.27-178/4 Втора електронска јавна аукција	ПМВ OPEL CORSA C, SK-516-LD,2002 година (неисправно)	59.200,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје Чаир ул.Архиепископ Доситеј бр.39/9 на 14.03.2019 г. од 9 до 13 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
13	Регионална дирекција Битола бр.15-19/15-41/11 Слободна комерцијална продажба	ПМВ SEAT TOLEDO, OH-777-BC, 1997 година	/	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплетени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 070/464-044
14	Регионална дирекција Битола бр.2819/15-39/3 Прва електронска јавна аукција	ПМВ MERCEDES BENZ, BT-9065-AC, 2005 година	672.021,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Битола с.Могила на 13.03.2019 г од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Мендо Матески тел.070/464-044
15	Регионална дирекција Прилеп бр.2619-13/55-5 Четврта електронска јавна аукција	ТМВ VOLVO F12 4.2 M1225, PP-8742-AB, 1981 година	387.450,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп с.Мажучиште, на14.03.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578
		ТМВ IVECO 1920.30K/35, PP-1863-AC, 1986 година	236.775,00	
		Градежна машина, БУЛДОЖЕР LIBHERR PR731B	731.850,00	
		Градежна машина, БУЛДОЖЕР LIBHERR PR741B	1.076.250,00	
		Градежна машина РОВОКОПАЧ KOMATSU PC 210	1.463.700,00	
		Градежна машина РОВОКОПАЧ FIAT-HITACHI EX215,1999година	1.592.850,00	
16	Регионална дирекција Битола бр.2819/15-13/5 Третта електронска јавна аукција	ТМВ KIA, K 2500, BT-605-DB, 2007 година (неисправно)	144.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Битола с.Крвари ул.Битолска бр.25 на13.03.2019 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 076/464-044

17	Регионална дирекција Прилеп бр.27-19-13/1-6 Прва електронска јавна аукција	TMB MAN TGM 18.240 4X2 BB.VE-341-KL, 2008 година	1.368.667,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кавадарци с.Возарци на ден 14.03.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578	
		TMB VOLVO EM 12.6X4 RB 420.34, KA-1181-AB, 2002 година	1.074.619,00		
		Автобус NEOPLAN N, KA-2531-AB, 1998 година	1.406.084,00		
		Товарна приколка кипер SCHMITZ ZDK 18 P, KA-1182-AB, 2002 година	284.554,00		
		Товарна приколка кипер KOEGEL KM 130-3, VE-638-KR, 1994 година	151.606,00		
		Градежна механизација багер, FIAT-HITASHI FH 150.3, 1998 година	1.281.280,00		
		Градежна механизација грејдер AVELING-BERFORD SUPER 400 MG 5 (неисправна)	150.000,00		
		Градежна механизација ваљак HAMM HD IO, 1996 година	190.496,00		
		Градежна механизација ваљак BOMAG BW 100 AC VIBRATORY, 1991 година	228.595,00		
		Градежна механизација асфалтерка BITELLI BB 651 C, 1995 година	1.148.000,00		
		Градежна механизација кран HERSTELLER 07K R210,1972 година	1.440.500,00		
		Градежна механизација ваљак DYNAPACK C152D, 1998 година	1.219.176,00		
		Градежна механизација мини утоваривач BOBCAT 763X, 2003 година	711.130,00		
Градежна механизација фреза за дупчење и гребење на асфалт SIMEX PL 3515, 2015 година	345.380,00				
Градежна механизација чистач на асфалт CANGINI BENE SPZ 2300, 2015 година	279.370,00				
18	Регионална дирекција Штип бр.28-15/17-6 Седма електронска јавна аукција	ПМВ BMW 765/730 D, SK- 0531-AB, 2003 година	441.591,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578	
		Машина шприц, Плоча за шприц машина, цела комплет машина со сер. бр.3135/9	40.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Крива Паланка на ул.Св.Јоаким Осоговски бр.7, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> . Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278	
		Работна машина БУШАЛИЦА бр.2011321, 2011 година, DRC 100 CRAWLER СПЕКТРА, Турција	9.450.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Кратово Рудник Силекс неметали (место викано Црн Врв), секој работен ден од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278	
		Машини и друга дополнителна опрема за производство на чевли	6.290.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Крива Паланка ул.Св.Ј.Осоговски бр.7, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278	
		Машина за сечење, (нож) ADAST MAXIMA MH 80-3, комплет со мотор, количина 1, потекло Чехословачка	80.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Штип ул.Цвета Јованова бр.12, на 12.03.2019 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278	
		ГРУПА 1	15.500,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278	
		Компјутер куќиште, количина 2			
		ТВ- QUATRO, количина 3			
		ТВ - SAMSUNG, количина 2			
		ТВ SNEIDER, количина 1			
		ГРУПА 2			11.000,00
		Компјутер куќиште, количина 2			
		ТВ- BEKO, количина 4			
ГРУПА 6	14.500,00				
ТВ- FILIPS, количина 2					
ТВ- QART, количина 1					
ТВ- BEKO, количина 2					
ТВ - HUNDAI, количина 1 (неисправно)					
ТВ - FUEGO, количина 1 (неисправно)					
Компјутер куќиште, количина 2	16.500,00				
ГРУПА 9		8.000,00			
Компјутер куќиште, количина 1					
ТВ- FILIPS, количина 4					
ТВ GRUNDING, количина 2					
ГРУПА 10			16.000,00		
Компјутер куќиште, количина 2					
ТВ- QART, количина 2					
ТВ-FUEGO, количина 1					
ГРУПА 16	16.000,00				
Компјутер куќиште, количина 2					
ТВ- GRUNDING, количина 3					
ТВ-BEKO, количина 1					
ТВ - QADRO, количина 1					
ТВ LG, количина 2		16.000,00			
TV SONY, количина 1					
TV FUEGO, количина 1					
TV SAMSUNG, количина 1					
24	Регионална дирекција Штип бр.27-38/2-1 Втора електронска јавна аукција	ГРУПА 2	13.200,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278	
		Пластични столици, количина 23			
		Маси (иверица-метал), количина 5			
25	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/58-5 Прва електронска јавна аукција	Машина за подготвување на пелени Sticker Engine	842.232,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578	
		Машина за пакување или завивање, за затворање на пелени Packaging-engine	1.122.408,00		
		Компресор за воздух Air compressor	107.100,00		
26	Регионална дирекција Прилеп бр.28-19-13/30-2 Прва електронска јавна аукција	Опрема Компресор, SCREM COMPRESOR, 2008 година	400.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул. Крушевски пат бб, на 14.03.2019 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Зорица Јованова, тел.076/446-578	
27	Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-59/2 Втора електронска јавна аукција	Машински обработен центар, Тип ф-3-16, SHIRON	700.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Охрид на ул.15 Корпус бр.75 (во кругот на фабриката), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 22.03.2019 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Мендо Матевски, тел. 076/464-044	
		Екцентар преса,1985 година	160.000,00		
		Брусилца за округло брусее	250.000,00		

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 15.03.2019 година (петок), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.  
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.  
Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.  
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.  
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонирираниот депозит.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.  
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.  
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.  
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 22.03.2019 година (петок) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.